



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за реклакации 15 дена.

Среда, 10 јули 1991
Скопје
Број 33 Год. XLVII

Аконтацијата за 1991 година изне-
сува 1.300 динари. Овој број чини 50
динари. Жиро сметка 40100-603-12498

544.

Врз основа на Амандманот LXXV на Уставот на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 28/90), а во врска со член 1 и 2 од Законот за помилување („Службен весник на СРМ“ бр. 15/77) претседателот на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Извршувањето на изречената казна затвор им се услови за 1 година на осудените лица:

1. Велков Слободан Перо од Кочани, во траење од 1 месец,
2. Дунимаглоски Тошо Ѓорѓи од с. Годивје, во траење од 2 месеца.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-733

8 јули 1991 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с. р.

545.

Врз основа на член 112 став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90), Владата на Република Македонија донесе

У Р Е Д Б А

ЗА НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЕДИНСТВЕНИТЕ НАЗИВИ ЗА ГРУПИ НА РАБОТИ И ЗАДАЧИ ОД ИСТ ВИД И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО ВРШЕЊЕ ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат единствени називи за групи на работи и задачи од ист вид во органите на управата и видот и степенот на стручната подготовка и другите услови потребни за нивното вршење.

Член 2

Групите на работи и задачи од ист вид во органите на управата и нивните називи во рамките на делокругот на органите се определуваат според видот и сложеноста, сродноста и поврзаноста и другите карактеристики на работите и задачите во органот, видот и степенот на стручната подготовка и другите услови потребни за нивното вршење.

Член 3

Работите и задачите во органите на управата по видот се групирани во:

1. студиско-аналитички;
2. нормативно-правни;
3. управно-надзорни;
4. информативно-документациони;
5. стручно-технички;
6. финансиско-материјални;
7. оперативно-технички;
8. административно-технички; и
9. помошни работи.

Член 4

Единствените називи на работите и задачите, на ист вид работи и задачи кои ги вршат одделни работници се утврдуваат врз основа на сложеноста на работите и задачите, стручната подготовка, одговорноста на работникот за извршувањето на работите и задачите, самостојноста во работата и другите услови утврдени во општиот акт за систематизација на работите и задачите на органот на управата.

Член 5

Кога во делокругот на органите на управата се извршуваат работи и задачи што не се предвидени со одредбите на оваа уредба или за некои се утврдени посебни називи тие се изедначуваат со групите на работи и задачи утврдени со оваа уредба.

Член 6

Студиско-аналитичките работи и задачи опфаќаат особено: изработување на студии, анализи, елаборати и програми како основа за утврдување на развојната и економска политика и насочување на економскиот и општествениот развој на Републиката, истражувања на односи и појави од општествено-економскиот развој и општествено-политичкиот систем; изготвување на републичкиот буџет, општи биланси на средствата на Републиката; програми и истражувачко-развојни проекти за одделни прашања од областа на стопанството и општествените дејности; изготвување на концепции за унапредувањето на организацијата, функционирањето и методот на работата на управата и стручно-аналитичка обработка на други прашања и проблеми од пошироко општествено значење; проектирање на најсложени информативни системи од интерес за Републиката и нивната автоматизација, модернизација и примена на современа информациона технологија и изработка на студии, анализи, елаборати и експертиси од архивската и хидрометеоролошката дејност.

Член 7

Нормативно-правните работи и задачи опфаќаат особено: утврдување на концепции за уредување на односи со закони, други прописи и општи акти; подготвување на предлози за донесување на закони, нацрти и предлози на закони и други прописи и општи акти; стручна обработка на прашања од значење за уредување на односите со закони, други прописи и општи акти; давање стручни мислења по нацрти и предлози на закони и други прописи и општи акти што ги донесуваат надлежните органи; давање објаснувања и мислења за примена на закони, други прописи и општи акти, следење и проучување на појави и односи од интерес за остварување на уставноста и законитоста и проучување и испитување на дејството и последиците од системски решенија утврдени со закони и други прописи и општи акти и согледување и оценка за извршување на законите и другите прописи во соодветна област.

Член 8

Со нормативно-правните работи и задачи се изедначуваат; најсложени материјално-финансиски работи; организација на работи и задачи на попречување на дејности за заштита на поредокот утврден со Уставот или загрозување на безбедноста на земјата и заштита на животот и личната сигурност на луѓе-

то и имотот; вршење на судски и други вештачења и стручна обработка на предмети и вршење на секретарски работи во републичките правосудни органи, раководење со одделни сектори во казнено-поправните и воспитно-поправните установи и најсложени работи на валоризација, обработка, истражување и публикување на архивска граѓа.

Со нормативно-правните работи и задачи се изедначуваат вршењето на инспекциски надзор над извршувањето на законите и другите прописи и општи акти.

Член 9

Управно-надзорните работи и задачи опфаќаат особено: решавање во управната и прекршочната постапка; изготвување на извештаи, информации и осврти за примената на законите и состојбите во областа и вршење надзор над законитоста на актите и законитоста на работата во органите.

Член 10

Со управно-надзорни работи и задачи се изедначуваат вршење на работи и задачи на проектирање и автоматизирање на работниот процес и обработка на податоци, модернизација на техничката база на информациониот систем и примена на современа технологија во областа на информациониот систем; вршење на работи и задачи на попречување на дејноста за заштита на поредокот утврден со Уставот, загрозување на безбедноста на земјата и заштита на животот и личната сигурност на луѓето и имотот; стручна обработка на предмети во правосудните органи и вршење на раководни работи во организационите единици и работи на командување и воспитување во казнено-поправните и воспитно-поправните установи; подготвување и обработка на документација по утврдена методологија; организирање и раководење на работите во внатрешните организациони единици на Службата за општествено книговодство и изготвување на финансиски планови и контрола на остварувањето на приходите на Службата за општествено книговодство.

Член 11

Информативно-документационите работи и задачи опфаќаат особено: подготвување и обработка на статистички и други податоци од делокругот на органот на управата; обработка на документација како основа за изготвување на анализи и елаборати; подготвување на информации и други материјали врз основа на однапред утврдена методологија; собирање, средување и обработка на архивски материјали и нивно микрофилмување и подготвување на проекти за автоматска обработка на податоци.

Член 12

Со информационо-документациони работи и задачи се изедначуваат; преведување и јазична редакција на посложени текстови од странски јазици, симултано преведување, преведување на текстови и лектурирање; библиотекарски и лекторски работи и задачи и работи и задачи на протоколот и лабораториски анализи.

Член 13

Стручно-техничките работи и задачи опфаќаат особено: управување со воздухоплови и одржување на воздухоплови; изработка на програми за стручно-техничка обработка; подготвување и обработка на документација по утврдена методологија; работи и задачи на дебатно стенографирање; управување и одржување на сметачки и други посложени постројки за автоматска обработка на податоците; обезбедување пренос на информации од посебно значење; работи и задачи на криптологија; работи и задачи на обновување и одржување на премерот и катастарот на земјиштето, катастарот на водоводите и подzemните објекти, премер и утврдување на настанатите промени на земјиштето и внесување на утврдените промени во плановите за премер; работи и задачи во врска со собирање и средување на податоци за подготвување на Републичкиот буџет, учествување

во статистички истражувања во својство на контролор, анкетар и попишувач; мерење и набљудување на метеоролошките, хидролошките и биометеоролошките елементи и појави и собирање, средување, контрола и обработка на овие податоци врз основа на методолошки и други упатства.

Член 14

Со стручно-технички работи и задачи се изедначуваат: работи и задачи на непосредна заштита на животот и личната сигурност на луѓето и имотот и непосредно обезбедување во казнено-поправните и воспитно-поправните установи и инструкторски работи и задачи во организациони единици во казнено-поправните и воспитно-поправните установи.

Член 15

Финансиско-материјалните работи и задачи опфаќаат особено: изработка, следење и извршување на пресметката на средствата за работа на органот на управата; книговодствено-сметководствени работи; работи и задачи во врска со пресметката и исплатата на личните доходи и другите лични примања; обработка на финансиско-материјални документи и ликвидатура, благајнички работи и трезор, работи на фактурирање, набавка, чување и користење на инвентарот, опремата и потрошниот материјал.

Член 16

Оперативно-техничките работи и задачи опфаќаат особено: работи и задачи на одржување на воздухоплови; работи и задачи во врска со собирање и средување на документи и податоци; управување со поедноставни сметачи; работи на обезбедување на згради на органите на управата и на работи и задачи на обезбедување на определени личности; работи и задачи на возачи на превозни средства; работи за одржување на деловните згради, воденето на персонално-кадровска и друга евиденција; стенографски и стенодактилографски работи и работи и задачи на технички секретар.

Член 17

Административно-техничките работи и задачи опфаќаат: примање, распоредување и архивирање на пошта и други слични канцелариски работи и задачи; работи и задачи на препишување и умножување на материјали, работи со фотокопирни и други апарати; работи и задачи во врска со воспоставување на внатрешни и надворешни телефонски, телефакс, телепринтерски, радио и други врски, работи и задачи на обезбедување на уредите.

Член 18

Помошните работи и задачи опфаќаат: пакување и испраќање на пошта, надворешна и интерна достава на пошта; работи и задачи на фотокопирни и други апарати; одржување на хигиената и одржување на зелени површини.

Член 19

Во поглед на видот и степенот на стручната подготовка за вршење на работите и задачите во органите на управата потребни се следните услови:

- 1) За работите и задачите од членовите 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 завршен факултет односно VII степен стручна подготовка од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;
- 2) за работите и задачите од членовите 13, 14 и 15 виша стручна подготовка односно VI или V степен на стручна подготовка, односно ВКВ, звањето соработник со потребно работно искуство или средна стручна подготовка односно V или IV степен стручна подготовка со соодветно работно искуство на исти или слични работи и задачи;
- 3) за работите и задачите од членовите 16 и 17 средна стручна подготовка односно V или IV степен на стручна подготовка и звањето соработник односно КВ или ВКВ од соодветна насока и определено работно искуство на исти или слични работи и задачи;

4) за работите и задачите од член 18 основно образование.

Со општиот акт за систематизација на работите и задачите на органите на управата, покрај видот и степенот на стручната подготовка и работното искуство, можат да се утврдат и други услови за вршење на работите и задачите.

Член 20

Одредбите на оваа уредба соодветно се применуваат во судовите, јавните обвинителства, јавните правобранителства, судовите за прекршоци, казнено-поправните установи, Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта во Републиката, службите за правна помош, Народната банка на Македонија и Службата за општествено книговодство на Македонија.

Одредбите на оваа уредба соодветно се применуваат и на стручните и други служби на Собранието, на Претседателот на Републиката, на Владата и на службата на Уставниот суд на Македонија.

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за номенклатурата на називите на работите и задачите во републичките органи на управата и условите за нивното вршење („Службен весник на СРМ“ бр. 37/81).

Член 22

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1366/1
27 јуни 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

546.

Врз основа на член 61 од Законот за општествената заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81, 40/87 и 17/91), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ НА „ДЕТСКА НЕДЕЛА“ ВО ВРЕМЕТО ОД 7 ДО 13. X. 1991 ГОДИНА

I

Висината на придонесот на „Детска недела“ што ќе се наплатува во времето од 7 до 13. X. 1991 година, изнесува:

1. На секој продаден влезен билет за театар, кино, уметничка изложба и други културни манифестации, 5,00 динари;
2. На секоја поштенска пратка во внатрешниот сообраќај, освен на печатени работи, 2,00 динари;
3. На секој продаден возен билет во железничкиот, автобускиот (меѓународниот и меѓуградскиот) и авионскиот сообраќај, 10,00 динари;
4. На секој влезен билет за спортски натпревари и други приредби, 10,00 динари.

II

Придонесот на „Детска недела“ ќе се плаќа во маркици кои за таа намена ги издава Сојузот на организациите на социјалистичко воспитување на децата на Македонија.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1403/1
5 јули 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

547.

Врз основа на член 9, став 3 од Законот за Црвениот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 27/77, 3/85, 10/85, 51/88, 28/89 и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ШТО СЕ НАПЛАТУВА ВО ПОЛЗА НА ЦРВЕНИОТ КРСТ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Одлуката за висината на придонесот што се наплатува во полза на Црвениот крст на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 44/88 и 23/89), членот 1 се менува и гласи:

„Висината на придонесот што се наплатува на секоја продадена влезница за културни и забавни приредби, спортски средби и натпревари за кои се плаќа влезница, на секоја продадена грамофонска плоча и музичка и видео касета, освен ако се наменети за науката, образованието и уметноста, како и на секоја изнајмена видео касета, што се наплатува во полза на Црвениот крст на Македонија, изнесува 5% од вредноста на влезницата односно грамофонската плоча и музичката и видео касета, а за изнајмената видео-касета 5% од цената по која се изнајмува видео-касета“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1460/1
5 јули 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

548.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85, 18/89 и 38/90) и член 16 од Законот за експропријација („Службен весник на СРМ“ бр. 46/89), Владата донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИОТ ОБЈЕКТ БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА — „ТРСТИЈА“ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ВИНИЦА

1. Со оваа одлука се одредува локација за изградба на инвестициониот објект Брана и акумулација „Трстија“, на подрачјето на општина Винаца, чиј инвеститор е ПОС „Југогун“ од Винаца и се определува земјиштето што му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот приказ на објектот (ситуација во М 1:2.500), кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија.

3. Се задолжува Министерството за финансии да го додели земјиштето од точка 1 на оваа одлука на трајно користење на ПОС „Југогун“ од Винаца за изградба на браната и акумулацијата.

4. Се задолжува Министерството за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија да утврди услови аз градба и издаде локација, урбанистичка согласност и одобрение за градба на браната и акумулацијата, согласно постојните прописи.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-914/3
5 јули 1991 година
Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

549.

Врз основа на член 10 од Законот за Владата на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 38/90), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИКОТ ЗА РАБОТА НА ВЛАДАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Деловникот за работа на Владата на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 15/91 и 27/91), во член 44, по точка 7, се додава нова точка 8, која гласи:

„Комисија за решавање на управни работи во втор степен од областа на имотно-правните работи“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1419/1

27 јуни 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

550.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1990 година („Службен весник на СРМ“, бр. 5/90), а во врска со член 53, став 1, точка 1 од Законот за системот на финансирањето на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77, 37/83, 42/85, 50/87, 10/88, 20/88, 28/88, 51/88, 18/89, 36/89 и 17/91), Владата на Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на Република Македонија се дава позајмица во вкупен износ од 6.143.000 динари на следните општини:

— Прилеп	3.400.000 динари; и
— Кичево	2.743.000 динари

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука на општините им се даваат со рок на враќање до 1. X. 1991 година.

3. За користењето и враќањето на средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу поедините општини и Министерството за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1487/1

27 јуни 1991 година

Скопје

Претседател на Владата,
д-р Никола Кљусев, с. р.

551.

Врз основа на член 29 од Законот за личните доходи и другите надоместоци на пратениците во Собранието на СР Македонија и другите избрани и именуваани лица во Републиката („Службен весник на СРМ“ број 36/90), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 1 јули 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА МЕСЕЧНИОТ НАДОМЕСТОК ВО ПАУШАЛЕН ИЗНОС ЗА НАДВОРЕШНИТЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА ЗА УСТАВНИ ПРАШАЊА И ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Надворешните членови на Комисијата за уставни прашања и Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија, имаат право на месечен надоместок во паушален износ од 1.000,00 динари.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2834/1

1 јули 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

552.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БАЈРАМ ШАБАНИ“ С. КОНДОВО — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Бајрам Шабани“ с. Кондово — Скопје се избираат: Маринчо Митревски, самостоен референт за правна помош во СО „Карпош“ и Музафер Муртезани, директор на ОУ „Дрита“ — с. Рашче — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2866/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

553.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „ИБЕ ПАЛИКУЌА“ С. БОЈАНЕ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане — Скопје се именуваат: Филимена Борисавлевиќ, наставник на ОУ „Страшо Пинџур“ — Скопје и

Крсте Гавриловски, пом. директор на ГУЦ „Здравко Цветковски“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2869/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

554.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕКОНОМСКО-ТРГОВСКИОТ УЧИЛИШЕН ЦЕНТАР „КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ“ — ПРИЛЕП

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Економско-трговскиот училишен центар „Кузман Јосифовски-Питу“ — Прилеп се именуваат:

Борко Горчески, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Осман Муаремоски, лекар во Медицинскиот центар — Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2870/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

555.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „Х. АНТЕСКИ“ С. ТРЕБОШ — ТЕТОВО

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Х. Антески“ — с. Требош — Тетово се именуваат:

Абдула Адеми, вработен во СОК — Филијала Тетово и

Драшко Хаџи Илоски, помошник на директорот на МУЦ „Н. Штејн“ — Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2892/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

556.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СТАРСКИОТ ДОМ „СУЕ РАЈДЕР“ — БИТОЛА

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Старскиот дом „Суде Рајдер“ — Битола се избираат:

м-р Јаким Ивановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Драги Гроздановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2890/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

557.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „МАРШАЛ ТИТО“ С. АРАЧИНОВО — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Маршал Тито“ с. Арачиново — Скопје се избираат:

Душан Миленковски, дипл. правник, самостоен референт во СО Гази Баба — Скопје и

Борис Најдовски, дипл. правник, самостоен референт во СО Гази Баба — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2886/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

558.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УЧИЛИШНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ТЕХНИЧКА И МЕДИЦИНСКА НАСОКА „МИРЧЕ АЦЕВ“ — ПРИЛЕП

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Училиш-

ниот центар за општествено-техничка и медицинска насока „Мирче Ацев“ — Прилеп, се именуваат:

Орде Божиноски, лекар во Медицинскиот центар — Прилеп и

Цветан Јовчески, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2871/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

559.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ВЕРА ЈОЦИК“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Вера Јоцик“ — Скопје се именуваат:

Цане Димовски, директор на ОУ „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје и

Душан Миленковски, самостоен референт во Собранието на општина Гази Баба — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2893/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

560.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „СИМЧЕ НАСТОВСКИ“ С. ВРАТНИЦА — ТЕТОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Симче Настовски“ с. Вратница — Тетово се именуваат:
Васо Антовски, директор на одржување на ХЕК „Југохром“ — с. Јегуновце и

Стојче Горѓевски, социјален работник во ХЕК „Југохром“ — с. Јегуновце.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2891/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

561.

Врз основа на член 48 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСТАНОВАТА ЗА НАРОДНА КУЛТУРА „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“ — БИТОЛА

1. За член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Установата за народна култура „Илинденски денови“ — Битола се избира инж. арх. Димитар Димитровски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2875/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

562.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „СТРАШО ПИНЏУР“ С. ЈОСИФОВО — ВАЛАНДОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Страшо Пинџур“ с. Јосифово — Валандово се именуваат:

Столе Манолев, проф. по физика СУЦ „Гоце Делчев“ — Валандово и
Леонид Манчев, директор на Културниот центар „25 Мај“ — Валандово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2882/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

563.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ЦАРКА АНДРЕЕВА“ — КРАТОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за

згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „Царка Андреева“ — Кратово се именуваат:

Велко Дончевски, вработен во РИК „Силекс“ — Кратово и

Мише Илиевски, вработен во РИК „Силекс“ — Кратово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2880/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

564.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ООЗТ СТАЦИОНАРНИ СЛУЖБИ ПРИ РО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР — СТРУМИЦА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ Стационарни служби при РО Медицински центар — Струмица се избираат:

Васил Зимбаков, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Томе Митев, директор на РО „Агропромет“ — Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2889/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

565.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СПОМЕН ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „КОЧО РАЦИН“ — КИЧЕВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Спомен домот на културата „Кочо Рацин“ — Кичево се избираат:

Вељко Личоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Стојко Здравески, КВ. работник во ф-ка „Тане Целески“ — Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2888/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

566.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОСНОВНОТО МУЗИЧКО УЧИЛИШТЕ „ВАСКО КАРАЈАНОВ“ — ГЕВГЕЛИЈА

1. За член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Основното музичко училиште „Васко Караџанов“ — Гевгелија се именува Македонка Каратерзијева, наставник по биологија и хемија во ЦОУ „Владо Кантарџиев“ — Гевгелија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2881/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

567.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА ПИОНЕРИТЕ „29 НОЕМВРИ“ — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на пионерите „29 Ноември“ — Куманово се именуваат:

Ангел Величковски, командант на ОШТО — Куманово и

Нада Ивановска, директор на библиотеката „Тане Георгиевски“ — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2879/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател

на Комисијата за прашања на изборите и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

568.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Дане Крапчев“ — Скопје се именуваат:

Киро Донеvски, самостоен референт во СО Гази Баба — Скопје и

Никола Марковски, дипл. правник, началник во СО Гази Баба — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2872/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

569.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ — НЕГОТИНО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјални работи — Неготино се избираат: Блаже Настов, секретар на општинскиот одбор на Црвениот крст во Неготино и Тодор Димов, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2873/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

570.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјални работи Титов Велес се избираат: Зоран Китев, пратеник во Собранието на Република Македонија и Зоран Горѓиев, правник во „Лозар“ — Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2874/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

571.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „БОРИС КИДРИЧ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УСО „Борис Кидрич“ — Титов Велес се избираат:

Ташко Киров, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Владо Димовски, дипл. правник шеф на царинска испостава — Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2884/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

572.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСО „КОЛЕ НЕДЕЛКОВСКИ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УСО „Коле Неделковски“ — Титов Велес се избираат:

Ратка Гоњева, дипл. правник — овластена од Републиката геодетска управа да раководи со Геодетската управа на СО Титов Велес и

Гоце Јовановски, раководител на одделението за општа управа при Министерството за правосудство и управа — Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2883/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

573.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ — ПРОБИШТИП

1. За членови на Конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган на До-

мот на културата „Злетовски рудар“ — Пробиштип се избираат:

инж. Драган Амповски, технолог во фабриката за акумулатори „Злетово“ — Пробиштип и

Станко Јосифовски, дипл. физичар директор на УЦСО „Н. Н. Борче“ — Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2887/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

574.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ — Титов Велес се избираат:

Иван Домазетов, зам. на директорот на ЦОУ „Васил Главинов“ — Титов Велес и

Јорда Јаковлевска, стручен соработник по општоправните работи во ОСИЗ за предучилишно и основно образование и општествена заштита на децата — Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2885/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

575.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЈЕТА Е РЕ“ С. СЛУПЧАНЕ — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Јета Ере“ с. Слупчане — Куманово се именуваат:

Абдиљ Мифтари, проф. во ОУ „Маршал Тито“ с. Лопате и

Владимир Станковски, вработен во ОУ „Крсте Мисирков“ — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2896/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

576.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ВЛАЗЕРИМИ“ — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Влазери“ — Куманово се именуваат:

Трајче Димитриевски, проф. во Земјоделското училиште Куманово и

Исмет Шабани, педагог во ОУ во с. Матејче — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2895/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

577.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КОЧО РАЦИН“ — ПРИЛЕП

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кочо Рацин“ — Прилеп се именуваат:

Александар Ристески, д-р по медицина, рентгенолог во Медицинскиот центар — Прилеп и

Блага Тутеска, наставник по македонски јазик во ОУ „Јосип Броз Тито“ — Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2894/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

578.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „МАЈСКИ ЦВЕТ“ — СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за

згрижување, воспитание и образование на децата од предучилишна возраст „Мајски Цвет“ Скопје, се именуваат:

Горан Поповски, дипл. правник, адвокатски приправник и

Мирјана Тодорова, д-р по стоматологија вработена во Здравствениот дом Поликлиника „Пролет“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2868/1

26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

579.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „КУЛТУРА“ — С. МАТЕЈЧЕ — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Култура“ с. Матејче — Куманово се именуваат:

Феми Имери, одделенски наставник во ОУ „Маршал Тито“ с. Лопатец — Куманово и
Спасе Цветковски, директор на детска градинка „Ангел Пајче“ — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2877/1

26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

580.

Врз основа на член 251 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ЛИРИЈА“ С. ОТЉА — КУМАНОВО

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Лирија“ с. Отља — Куманово се именуваат:

Решеп Шакири, привремен управник во ОУ „Јета Ере“ — с. Слупчане — Куманово и
Живко Наковски, референт за воени подготовки во стопанството во СО Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2878/1

26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

581.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ С. ОБЛЕШЕВО — КОЧАНИ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Климент Охридски“ с. Облешево — Кочани се избираат:
Никола Игнатов, библиотекар во Матичната библиотека „Искра“ — Кочани и

д-р Никола Серафимов, вработен во Медицинскиот центар во Кочани

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2867/1

26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

582.

Врз основа на член 30 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ЗЛЕТОВСКИ РУДАР“ — ПРОБИШТИП

1. За претставници на општествената заедница во Советот на Домот на културата „Злетовски рудар“ — Пробиштип се именуваат:

Јанинка Андова, електромашински инж. вработена во Ф-ка за акумулатори „Злетово“ — Пробиштип и

Димитрија Јандревски, проф. во УЦСО „Н. Н. Борче“ — Пробиштип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2859/1

26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

583.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УСО „БОРИС КИДРИЧ“ — ТИТОВ ВЕЛЕС

1. За претставници на општествената заедница во Советот на УСО „Борис Кидрич“ — Титов Велес се именуваат:

Маријанка Мишковска, стручен соработник и правен советник во Стручната служба на Општинскиот совет на ССМ — Титов Велес и

Славица Александровска, индустриски психолог во Ф-ката „Нокатекст“ — Титов Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2836/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

584.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА УСО „РАДЕ ЈОВЧЕВСКИ — КОРЧАГИН“ — СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на УСО „Раде Јовчевски — Корчагин“ — Скопје се именуваат:

Коле Луловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Марија Писинова, директор на Музичко-балетскиот училищен центар „Илија Николовски — Луј“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2837/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

585.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „МОША ПИЈАДЕ“ — ПРИЛЕП

1. За претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ — Прилеп се именуваат:

Кирил Баваноски, секретар на ОП „Пролетер“ — Прилеп и

Душан Стојчевски, вработен во ОП ТИ „Билјана“ — Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2835/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

586.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ „ТАКИ ДАСКАЛО“ — БИТОЛА

1. За претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за средно образование „Таки Даскало“ — Битола се именуваат:

Панде Манојловски, дипл. правник — новинар во „Битолски весник“ — Битола,

Трајан Мицевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Константин Петковски, директор на ОУ „Гуро Салај“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2839/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

587.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЈЕТА ЕРЕ“ С. СЛУПЧАНЕ — КУМАНОВО

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Јета Ере“ с. Слупчане — Куманово се именуваат:

Наим Абази, вработен во СВР — Куманово и
Цемаил Нухија, вработен во ЖТП — Скопје — Железничка станица — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2852/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

588.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВЛАЗЕРИМИ“ — КУМАНОВО

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Влазериими“ — Куманово се именуваат:

Спирко Ангеловски, пензионер — Куманово, и
Ибраими Лимани, пензионер — Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Бр. 10-2853/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

589.

Врз основа на член 245 од Законот за предучи-
лишно и основно воспитание и образование („Служ-
бен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Ко-
мисијата за прашања на изборите и именувањата
на Собранието на Република Македонија, на сед-
ницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ДОМОТ
НА ПИОНЕРИТЕ „29 НОЕМВРИ“ — КУМАНОВО**

1. За претставници на општествената заедница
во Советот на Домот на пионерите „29 Ноември“ —
Куманово се именуваат:

Перо Величковски, референт за култура во Ми-
нистерството за култура — ПЕ — Куманово и
Стојан Поповски, пензионер од Куманово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Бр. 10-2851/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

590.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за му-
зејска дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79),
Комисијата за прашања на изборите и именувањата
на Собранието на Република Македонија, на седни-
цата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ
ЛУЃЕ ВО УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА „СКОПЈЕ“ —
СКОПЈЕ**

1. За претставник на општествената заедница во
Собирот на работните луѓе во Уметничката галерија
„Скопје“ — Скопје се именува Горѓи Чулаковски,
проф. во Училиштето за применета уметност „2 Ав-
густ“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Бр. 10-2856/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

591.

Врз основа на член 43 од Законот за социјална
заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 49/78, 43/78,
35/85, 17/91), Комисијата за прашања на изборите и
именувањата на Собранието на Република Македо-
нија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година,
донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕ-
НАТА ЗАЕДНИЦА ВО ЦЕНТАРОТ ЗА СОЦИЈАЛНИ
РАБОТИ ВО ТИТОВ ВЕЛЕС**

1. За претставник на општествената заедница во
Центарот за социјални работи во Титов Велес се
именува Драган Неделковски, дипл. економ. секре-
тар на Советот на општинскиот синдикат — Титов
Велес.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Бр. 10-2855/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

592.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за
насоченото образование („Службен весник на СРМ“
број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 и
11/91), Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на Република Македонија, на
седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СО-
ВЕТ НА УСО „КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИК“ — ТЕТОВО**

1. За претставници на општествената заедница во
Работничкиот совет на УСО „Кирил Пејчиновиќ“ —
Тетово се именуваат:

Радован Веселиновски, самостоен педагошки со-
ветник во Заводот за школство — Тетово,

Горе Коцески, дипл. правник вработен во Тргов-
ското претпријатие „Деликатес“ — Тетово и

Павел Манојлов, дипл. правник вработен во Јав-
ното правобранителство — Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на до-
несувањето, а ќе се објави во „Службен весник на
Република Македонија“.

Бр. 10-2841/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

593.

Врз основа на член 164 од Законот за здрав-
ствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83,
44/85, 50/87, 27/88, 36/88, 36/89 и 32/90), Комисијата
за прашања на изборите и именувањата на Собра-
нието на Република Македонија, на седницата одр-
жана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕ-
СТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА МЕДИ-
ЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „АКАДЕМИК ПРОФ. Д-Р
ДИМИТАР АРСОВ“ — КРИВА ПАЛАНКА**

1. За претставници на општествената заедница
во Советот на Медицинскиот центар „Академик проф.
д-р Димитар Арсов“ — Крива Паланка се имену-
ваат:

Страхиња Кокоромановски, шеф на Царинарни-
цата „Деве Баир“ Крива Паланка и
Урош Трајковски, пензионер од Крива Паланка.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2842/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

594.

Врз основа на член 30 од Законот за избор на органите на управување и на другите органи во организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 42/77, 3/87 и 48/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО ДОМОТ НА КУЛТУРАТА „ИЛИН-ДЕН“ — ДЕМИР ХИСАР

1. За претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе во Домот на културата „Илинден“ — Демир Хисар се именуваат:

Томислав Дамјановски, забен техничар во Здравствениот дом — Демир Хисар и
Перо Костески, економист вработен во ПОС „Младост“ — Демир Хисар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2854/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

595.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за филмската дејност („Службен весник на СРМ“ број 15/86 и 51/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ „ГРАДСКИ КИНА“ — БИТОЛА

1. За претставници на општествената заедница во Советот на РО за прикажување на филмови „Градски кина“ — Битола се именуваат:

Благој Тошев, пратеник во Собранието на Република Македонија и
Флоре Масалковски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2844/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

596.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТУВАЊЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ЦАРКА АНДРЕЕВА“ — КРАТОВО

1. За претставник на општествената заедница во Советот на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „Царка Андреева“ — Кратово се именува Јордан Јовановски, вработен во РИК „Силекс“ — Кратово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2849/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

597.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „СТРАШО ПИНЦУР“ С. МАЛО КОЊАРИ, ПРИЛЕП

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Страшо Пинџур“ — с. Мало Коњари — Прилеп се именуваат:

Мирјана Дунимагловска, дипл. правник од с. Кривогаштани — Прилеп и
Зоран Чабрагоски, инж. агроном во ЗИК „Прилеп“ с. Славеј — Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2860/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

598.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ С. ИЛОВИЦА — СТРУМИЦА

1. За претставник на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Кирил и Методиј“ с. Иловица —

Струмица, се именува Илија Танчев, земјоделец од с. Иловица — Струмица.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2847/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

599.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ДАНЕ КРАПЧЕВ“ ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Дане Крапчев“ Гази Баба — Скопје се именуваат:

Миле Величковски, професор по македонски јазик дир. на ОУ „Крум Тошев“ с. Трубарово и
Страшил Лазаревски, пензионер од Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2846/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

600.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СТРАШО ПИНЦУР“ — С. ЈОСИФОВО — ВАЛАНДОВО

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Страшо Пинџур“ с. Јосифово — Валандово, се именуваат:

Томе Илиев, советник во Педагошкиот завод на Македонија ПЕ — Струмица и
Драги Петков, референт по работни односи во ЗК „Анска Река“ — Валандово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2850/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

601.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ „ПРОЛЕТ“ — СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Пролет“ — Скопје се именуваат:

Борче Билјановски, дипл. правник вработен во ГСВР и

Тонка Дилевска, коресподент по англиски јазик во ОП „Железара“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2864/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

602.

Врз основа на член 24 став 2 од Законот за музејска дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО УМЕТНИЧКАТА ГАЛЕРИЈА „СКОПЈЕ“ — СКОПЈЕ

1. За претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе во Уметничката галерија „Скопје“ — Скопје се именува Ѓорѓи Чулаковски, проф. во Училиште го за применета уметност „2 Август“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2856/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

603.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ ВО ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ, ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ „11 ОКТОМВРИ“ — СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование „11 Октомври“ — Скопје се именуваат:

Десанка Мацкиновска, наставник во ОУ „Петар Здравковски-Пенко“ — Скопје и

Симеон Серафимовски, дипл. правник вработен во Рудници и Железарница — „Скопје“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2865/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

604.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 43/85, 50/87, 27/88, 36/89 и 38/90), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ООЗТ МЕДИЦИНСКИ СЛУЖБИ ПРИ МЕДИЦИНСКИОТ ЦЕНТАР „Д-Р ТРИФУН ПАНОСКИ“ — БИТОЛА

1. За претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Медицински служби при Медицинскиот центар „д-р Трифун Паноски“ во Битола се именуваат:

Борче Граматковски, дипл. правник вработен во ОСИЗ за здравствена заштита „Демир Хисар“ и м-р Јаким Ивановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2858/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

605.

Врз основа на член 164 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ број 10/83, 43/85, 50/87, 27/88, 36/89 и 38/90), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ЗАЕДНИЧКИОТ РАБОТНИЧКИ СОВЕТ НА РО „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР“ — БИТОЛА

1. За претставници на општествената заедница во Заеднички работнички совет на РО „Медицински центар“ — Битола се именуваат:

Наке Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Наум Симјановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2857/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

606.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ — СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Браќа Миладиновци“ — Скопје се именуваат:

Мирко Здравковски, дипл. правник вработен во ЗОИЛ „Македонија“ — Скопје и

Владимир Туцаров, дипл. економист вработен во РО „Славија“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2862/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

607.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ИБЕ ПАЛИКУЌА“ С. БОЈАНЕ — СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане — Скопје се именуваат:

Љубе Ристовски, наставник во ОУ „Страшо Пинџур“ — Скопје и

Меди Цемаили, наставник во ЦОУ „Емин Дураку“ с. Буковиќ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2861/1

26 јуни 1991 година

Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,

Никола Крстески, с. р.

608.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КРУМ ТОШЕВ“ С. ТРУБАРЕВО — СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Крум Тошев“ во с. Трубареве — Скопје се именуваат:

Лилјана Лукановска, наставник по германски јазик во ОУ „Вера Јоџиќ“ — Маџари и

Марика Серафимовска, наставник по ликовно воспитување во ОУ „Наум Наумовски-Борче“ — Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2863/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

609.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86 и 51/88), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО ТЕАТАРСКИОТ СОВЕТ НА ДРАМСКИОТ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Театарскиот совет на Драмскиот театар во Скопје се именуваат:

Петре А. Андреевски, писател од Скопје и проф. д-р Кирил Темков, редовен професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2843/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

610.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „ЈОРДАН К. ЦИНОТ“ ОД С. ДОЛНО КОЛИЧАНИ — СКОПЈЕ

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Јордан К. Цинот“ од с. Долно Количани — Скопје се именуваат:

Димитар Ивановски, секретар на УСО „Браќа Миладиновци“ нас. Драчево и

Симеон Цветковски, педагог во ОУ „Кузман Шапкарев“ нас. Драчево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2845/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

611.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 18/89, 29/89, 29/90 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — БИТОЛА

1. За претставници на општествената заедница во Советот на Работничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ — Битола се именуваат:

Гордана Стаматова, директор на Пионерскиот центар „Трајче Маглоски“ — Битола и

Драги Гроздановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2838/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

612.

Врз основа на член 248 став 3 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89 и 11/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 26 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „Х. АНТЕВСКИ“ С. ТРЕБОШ — ТЕТОВО

1. За претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Х. Антески“ с. Требош — Тетово се именуваат:

Асим Јусуфи, пензионер од с. Желино и Митко Стефановски, самостоен советник во Заводот за школство — Тетово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2840/1
26 јуни 1991 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања на изборите
и именувањата,
Никола Крстески, с. р.

613.

Врз основа на член 41 став 4 и член 42 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Службен весник на СРМ“ бр. 27/86 и 47/91), директорот на Републичката геодетска управа донесува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА БОНИТИРАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО И ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШТЕТО ВО БОНИТЕТНИ КЛАСИ И ПОТКЛАСИ

Член 1

Во Правилникот за начинот на бонитирање на земјиштето и за распоредување на земјиштето во бонитетни класи и поткласи („Службен весник на СРМ“ бр. 29/87), членот 6 се менува и гласи:

„Својствата на почвата (земјиштето) се определуваат врз основа на следните критериуми: почвен тип, подтип, варијатет и форма, длабочина на почвата (профил), текстура, геолошка подлога, педолошки процеси, длабочината на хумусниот хоризонт, процент на хумус, содржина на карбонати, структура, длабочина на потпочвени води, дренажност, водолежност, слоевитост, засоленост, каменливост, стеновитост, релјеф, почвена реакција, ерозивност, скелетност и друго“.

Член 2

Во членот 10, алинеите 1, 2, 3 и 4, бројот „2 (две)“ се заменува со бројот „3 (три)“.

Член 3

Во членот 11 став 1 точка 1 по зборовите „со нагиб до“ бројот „3%“ се заменува со бројот „5%“.

Во став 1 точка 1 од истиот член по алинејата 2 се додава нова алинеја три, која гласи:

„Земјиштето со текстура илесто, добро дренирано, рамнорелјеф, со нагиб до 5%, заштитено од поплави, длабок солун, неутрална почвена реакција, добро развиен апсорптивен комплекс, се распоредува во прва бонитетна класа трета поткласа“.

Во точката 2 по алинејата два се додава нова алинеја три, која гласи:

„Земјиштето со текстура глинеста, тешко пропустно, умерено добро дренирано, на наклонет терен, со нагиб до 8%, изложено на слаба површинска ерозија, скелетоидно, се распоредува во втора бонитетна класа трета поткласа“.

Во точката 3 по алинејата два се додава нова алинеја три, која гласи:

„Земјиштето со текстура глинесто и иловасто, кое содржи до 10% скелетоидни честици, тешко пропустливо, слабо дренирано, добро засолено со рамнорелјеф или наклонет терен, со нагиб до 16% изложено на јака површинска ерозија, се распоредува во трета бонитетна класа трета поткласа“.

Во точка 4 по алинејата два се додава нова алинеја три, која гласи:

„Земјиштето превлажно, скелетоидно до 30% скелетни честици, екстремно дренирано, на наклонет терен, со нагиб до 30% изложено на сите видови ерозија, средно длабока засоленост, се распоредува во четврта бонитетна класа трета поткласа“.

Член 4

По членот 11 се додава нов член 11-а кој гласи:

„Член 11-а

Својствата на земјиштето наведени во членот 11 од овој правилник добиваат вредности (бодови) кои се основа за утврдување на бонитетни класи на земјиштето, кое е предмет на бонитирањето.

Добиените вредности се коригираат со корективниот коефициент од член 12 на овој правилник

Начинот на вреднувањето на својствата на земјиштето и нивните вредности изразени во бодови се обработуваат согласно Упатството за начинот на бонитирање на земјиштето“.

Член 5

Членот 12 се менува и гласи:

„Својствата на клима и простор од член 7 и 8 од овој правилник можат да влијаат во негативна смисла на вредностите односно служат како корективи на добиените вредности од својствата на почвата при утврдување на бонитетни класи и поткласи. Земјарки ги предвид основните климатски својства и модификатори на климата кои имаат влијание врз бонитетот на земјиштето, територијата на Република Македонија се дели на 8 (осум) подрачја со 17 (седумнаесет) потподрачја.

Распоредувањето на територијата на Република Македонија на климатски подрачја и потподрачја е:

1. Првото подрачје има две (две) потподрачја, тие се:

— 1₁ потподрачје ги опфаќа: Гевгелискиот, Валандовскиот и Дојранскиот реон со надморска височина до 200 м. За ова потподрачје е утврден корективен коефициент 1,00;

— 1₂ потподрачје ги опфаќа Демир Капијскиот и Неготинскиот реон со надморска височина до 200 метри. За ова потподрачје е утврден корективен коефициент 0,80.

2. Второто подрачје има пет (5) потподрачја:

— 2₁ потподрачје ги опфаќа Кавадарскиот, Титовелешкиот реон и реонот на Градско со надморска височина до 400 метри. За ова потподрачје е утврден корективен коефициент 0,70;

— 2₂ потподрачје ги опфаќа Струмичкиот реон и реон на Долно Повардарие со надморска височина од 200 до 400 метри. За ова потподрачје е утврден корективен коефициент 0,95;

— 2₃ потподрачје опфаќа реон на Овче Поле со надморска височина до 400 метри. За ова потподрачје е утврден корективен коефициент 0,75;

— 2₄ потподрачје опфаќа реон на Кочанско со надморска височина до 400 метри. За ова потподрачје е утврден корективен коефициент од 0,90;

— 2₅ потподрачје опфаќа реон на Скопско со надморска височина до 400 метри. За ова потподрачје е утврден корективен коефициент 0,90.

3. Третото подрачје има пет (5) потподрачја:

— 3₁ потподрачје ги опфаќа Охридскиот и Струшкиот реон со надморска височина до 700 метри. За ова потподрачје е утврден корективен коефициент од 0,90;

— 3₂ потподрачје ги опфаќа Кумановскиот реон до 700 метри надморска височина и Скопскиот реон од 400 до 700 метри надморска височина. За ова потподрачје е утврден корективен коефициент од 0,75;

— 3₃ подрачје ја опфаќа Пелагонија со надморска височина до 700 метри. За ова потподрачје е утврден коефициент од 0,75;

— 3₄ потподрачјето го опфаќа Полог со надморска височина до 650 метри. За ова потподрачје е утврден коефициент од 0,80;

— 3₅ потподрачје ги опфаќа Преспа до 900 метри надморска височина и Кривопаланечкиот реон до 700 метри надморска височина. За ова потподрачје е утврден коефициент од 0,75.

4. Четвртото подрачје не се дели на потподрачја, тоа ги опфаќа реоните на Берово, Дебарца и Витачево со надморска височина од 700—1000 метри. Корективниот коефициент за ова подрачје е утврден 0,70.

5. Петтото подрачје не се дели на потподрачја, тоа го опфаќа Подгорскиот реон (Крушево) со надморска височина од 1000 до 1300 метри. Корективниот коефициент за ова подрачје е утврден 0,60.

6. Шестото подрачје не се дели на потподрачја, тоа го опфаќа Горскиот појас (Лазарополе) со надморска височина од 1200 до 1500 метри. Корективниот коефициент за ова подрачје е утврден 0,50.

7. Седмото подрачје не се дели на потподрачја. Тоа го опфаќа Планинскиот појас со надморска височина од 1500—1800 метри. Корективниот коефициент за ова подрачје е утврден 0,40.

8. Осмото подрачје не се дели на потподрачја и го опфаќа високопланинскиот појас над 1800 метри надморска височина. Корективниот коефициент за ова подрачје е утврден 0,40.

Утврдената вредност од својствата на почвата коригирана со корективниот коефициент за климатските својства утврдени за секое подрачје и потподрачје посебно претставува конечна вредност

Конечната вредност од претходниот став во одредени случаи се коригира со коефициент за експозиција на земјиштето определено со упатството. По утврдување на конечните вредности, земјиштето се распоредува во бонитетни класи и поткласи“.

Член 6

Членот 13 се менува и гласи:

„Утврдените бонитетни класи и поткласи на земјиштето се означуваат и впишуваат во соодветни геодетски планови и во другата документација, со следните ознаки:

— првата бонитетна класа, првата поткласа	
— со	„1“
— првата бонитетна класа, втората поткласа	
— со	„12“
— првата бонитетна класа, третата поткласа	
— со	„13“
— втората бонитетна класа, првата поткласа	
— со	„21“
— втората бонитетна класа, втората поткласа	
— со	„22“
— втората бонитетна класа, третата поткласа	
— со	„23“
— третата бонитетна класа, првата поткласа	
— со	„31“
— третата бонитетна класа, втората поткласа	
— со	„32“
— третата бонитетна класа, третата поткласа	
— со	„33“
— четвртата бонитетна класа, првата поткласа	
— со	„41“
— четвртата бонитетна класа, втората поткласа	
— со	„42“
— четвртата бонитетна класа, третата поткласа	
— со	„43“
— петтата бонитетна класа, првата поткласа	
— со	„51“
— петтата бонитетна класа, втората поткласа	
— со	„52“
— шестата бонитетна класа, првата поткласа	
— со	„61“
— шестата бонитетна класа, втората поткласа	
— со	„62“
— седмата бонитетна класа, првата поткласа	
— со	„71“
— седмата бонитетна класа, втората поткласа	
— со	„72“
— осмата бонитетна класа — со	„8“

Член 7

Членот 14 се менува и гласи:

„Бонитирањето на земјиштето се врши по катастарски општини и опфаќа:

1. утврдување на бонитетни класи и поткласи за секоја катастарска парцела;
2. изготвување на бонитетни карти за секоја катастарска општина во размер во кој се изготвени катастарските планови во катастарските општини“.

Член 8

Во член 15 кратенката „СРМ“ се заменува со зборовите: „Република Македонија“.

Член 9

Членот 22 се брише.

Член 10

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-235/2
1 јули 1991 година
Скопје

Директор
на Републичката геодетска управа,
дипл. геод. инж. **Коста Христов**, с. р.

Врз основа на член 5 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката за 1991 година, а до донесувањето на Републичкиот буџет за 1991 година („Службен весник на СРМ“, број 1/91, 16/91 и 31/91), министерот за финансии донесува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНО ОГРАНИЧУВАЊЕ НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТИНИТЕ, РЕПУБЛИКАТА И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКАТА ЗА ПРВОТО ПОЛУГОДИЕ ОД 1991 ГОДИНА

1. Во Упатството за спроведување на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините, Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката за првото полугодие од 1991 година („Службен весник на СРМ“, број 19/91) во називот зборовите: „првото полугодие од 1991 година“ се заменуваат со зборовите „1991 година, а до донесување на Републичкиот буџет за 1991 година“.

2. Во точка 3 уводната реченица се менува и гласи:

„3. За финансирање на функциите од областа на општествените дејности:“

3. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-1820/1
28 јуни 1991 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Методија Тошевски**, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ**ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****97.**

Врз основа на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1991 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ЗА МАЈ 1991 ГОДИНА****Член 1**

Најнискиот износ на старосна пензија за мај 1991 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години (жена), во висина од 1.840,00 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 1.730,00 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 1.610,00 динари.

Член 2

Најнискиот износ на инвалидска пензија за мај 1991 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле врз основа на инвалидност настаната со повреда на работа или професионална болест, како и за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години (маж), односно 25 години (жена), во висина од 1.840,00 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 1.730,00 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 1.610,00 динари.

Член 3

Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува во висина на најнискиот износ на старосна односно најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност од основата од која е определена семејната пензија.

Член 4

Исплатата на најнискиот износ на пензија според оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на решение.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-2044

27 јуни 1991 година

Скопје

Претседател,

Никола Илиески, с. р.

98.

Врз основа на член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измена и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈНИЗОК ИЗНОС НА ПЕНЗИЈА ЗА 1991 ГОДИНА

Член 1

Најнискиот износ на старосна пензија за јуни 1991 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 35 години (маж), односно над 30 години (жена), во висина од 1.900,00 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 1.790,00 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 1.670,00 динари.

Член 2

Најнискиот износ на инвалидска пензија за јуни 1991 година се утврдува:

— за корисниците кои пензијата ја оствариле врз основа на инвалидност настаната со повреда на работа или професионална болест како и за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 30 години (маж), односно 25 години (жена), во висина од 1.900,00 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж над 25 години (маж), односно над 20 години (жена), во висина од 1.790,00 динари;

— за корисниците кои пензијата ја оствариле со пензиски стаж до 25 години (маж), односно до 20 години (жена), во висина од 1.670,00 динари.

Член 3

Најнискиот износ на семејна пензија се утврдува во висина на најнискиот износ на старосна односно најнискиот износ на инвалидска пензија во зависност од основата од која е определена семејната пензија.

Член 4

Исплатата на најнискиот износ на пензија според оваа одлука ќе се врши по службена должност, без донесување на решение.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр./09-2045

27 јуни 1991 година

Скопје

Претседател,

Никола Илиески, с. р.

99.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измени и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА МАЈ 1991 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување додаток на пензијата за мај 1991 година се определува во висина од 1.840,00 динари.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се определи нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

При признавањето право на додаток на пензијата се зема во предвид граничниот износ на најниското пензиско примање определен со оваа одлука и усогласената пензија определена според стабот и личниот доход согласно донесените одлуки за усогласување на пензиите до денот на признаеното право.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-2046

27 јуни 1991 година

Скопје

Претседател,

Никола Илиески, с. р.

100.

Врз основа на член 29 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89) и член 45 од Статутарната одлука за измени и дополнувања на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНИЧНИОТ ИЗНОС НА НАЈНИСКОТО ПЕНЗИСКО ПРИМАЊЕ ЗА ЈУНИ 1991 ГОДИНА

Член 1

Граничниот износ на најниското пензиско примање кој служи за определување додаток на пензијата за јуни 1991 година се определува во висина од 1.900,00 динари.

Член 2

На досегашните корисници на додаток на пензијата по службена должност ќе им се определи нов износ на додаток на пензијата според износот од член 1 на оваа одлука.

Член 3

При признавањето право на додаток на пензијата се зема во предвид граничниот износ на најниското пензиско примање определен со оваа одлука и усогласената пензија определена според стабот и личниот доход согласно донесените одлуки за усогласување на пензиите до денот на признаеното право.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-2047

27 јуни 1991 година
Скопје

Претседател,

Никола Илиески, с. р.

101.

Врз основа на член 9 од Законот за измени и дополненија на Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 44/90) и член 45 од Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 22/89), Извршниот одбор на Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 27 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА МЕСЕЧНО НИВО НА ПЕНЗИИТЕ НА ПОСЕБНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ ЗА 1990 ГОДИНА

Член 1.

Пензиите на работниците во органите на управата надлежни за внатрешни работи, пензиите на работниците во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови и семејните пензии определени по таа основа, кај кои во пензиската основа се засметани дел од личните приходи остварени во 1990 година сразмерно на месеците од 1990 година во која примиле пензија, износот на пензијата на денот на оствареното право се усогласува односно пресметува на месечно ниво со следните коефициенти и тоа:

За	коефициент	
За 11/12		3,4505
За 10/12	„	2,6965
За 9/12	„	2,2995
За 8/12	„	1,9200
За 7/12	„	1,7007
За 6/12	„	1,5071
За 5/12	„	1,4571
За 4/12	„	1,4089
За 3/12	„	1,3210
За 2/12	„	1,3197
За 1/12	„	1,2357
За 0/12	„	1,1829

Член 2

Пензиите пресметани со коефициентите од член 1 на оваа одлука се усогласуваат согласно донесените одлуки за усогласување на пензиите со тековниот пораст на личните приходи остварени во периодот по остварувањето на правото на пензија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-2057

27 јуни 1991 година
Скопје

Претседател,

Никола Илиески, с. р.

102.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84) а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАБОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА

— ВО КЛАНИЦИТЕ —

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стабот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) во член 2 по глава XXXXI — „ТЕРМОЦЕНТРАЛИ“, се додава нова глава XXXXII — „КЛАНИЦИ“.

Член 2

Во глава XXXXII — „КЛАНИЦИ“, како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се утврдуваат работните места:

1. Работник на зашметување, колење и примарна обработка на крупна и ситна стока.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.

2. Работник во цреварара.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

3. Шталар — терач на стока.

Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Член 3

Стабот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од 15 мај 1945 година.

Стабот на осигурување пред донесувањето на оваа одлука се смета со зголемено траење под услов додатниот придонес за стабот на осигурување со зголемено траење да се плати од 7. 05. 1968 година.

За периодите пред 7 мај 1968 година за работните места кои со оваа одлука се утврдени како работни места на кои стабот на осигурување се смета со зголемено траење не се плаќа додатен придонес.

Член 4

Докажете дека осигуреникот врши работи и задачи од член 2 на оваа одлука ќе се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

Член 5

Фактичката положба на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја утврди комисијата формирана согласно член 9 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стабот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2061
28 јуни 1991 година
Скопје

Претседател,
Олгица Богатиноска, с. р.

103.

Врз основа на член 142 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 3/84, 33/86 и 22/89), а во врска со член 83 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 18/83, 4/87 и 4/89), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 28 јуни 1991 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕТО СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ, СТЕПЕНОТ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ТИЕ РАБОТНИ МЕСТА И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФАКТИЧКАТА ПОЛОЖБА — ВО ТОПИЛНИЦА ЗА ОЛОВО И ЦИНК „ЗЛЕТОВО“ —

Член 1

Во Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба („Службен весник на СРМ“ бр. 31/75) и во член 2 во глава IV во поднасловот Топилница за олово и цинк „Злетово“ — Титов Велес се додаваат нови работни места.

Член 2

Во глава IV во поднасловот Топилница за олово и цинк „Злетово“ — Титов Велес, како работни места на кои работата е особено тешка и по здравјето штетна во смисла на член 71 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се утврдуваат работните места:

Погон за производство на синтер

1. Металуршки работник за одржување на вреќаст филтер. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.
2. Одговорен бравар, бравар, електричар оператор. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
3. Работоводител, сменоводител — киселина, кадмиум и отпадни води. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Висока печка за производство на суров цинк и олово

1. Испуштач на цинк и одржување ликвидациона када и када за цинк во смена, металуршки работник (резерва). Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 15 месеци стаж на осигурување.
2. Работник за машинско одржување — одговорен бравар. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
3. Работоводител. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Рафинерија на цинк, кадмиум и цинкоксид

1. Оператор на постројките за цинкоксид во смена, работник за мерење и пакување на цинкоксид

во смена. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

Транспорт

1. Работник за истовар на вагони. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

Погон за изработка, поправка и машинска обработка на резервни делови и опрема

1. Бравар на компресор и дувалка — одговорен, бравар I, II и III, електрозаварувач III група. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Машинско одржување на комплекс печка, рафинерија и термика

1. Сменоводител во комплекс печка. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
2. Раководител на машинско одржување на рафинерија на олово, оловни цевки и тегови, електролиза на сребро, цинков прав и цинкоксид. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Машинско одржување комплекс синтер, киселина и транспорт

1. Сменоводител во комплекс синтер, заварувач-бравар. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.
2. Раководител на машинско одржување, транспорт киселина и кадмиум. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 13 месеци стаж на осигурување.

Легури, лемови и преработка

1. Оператор на индукциона печка, работник на припрема и леење на легури. Секои 12 месеци поминати на работа се сметаат како 14 месеци стаж на осигурување.

Член 3

Стажот на осигурување што се смета со зголемено траење на работниците распоредени на работните места од член 2 од оваа одлука се смета од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а најрано од 15 мај 1945 година.

Стажот на осигурувањето пред донесувањето на оваа одлука се смета со зголемено траење под услов додатниот придонес за стажот на осигурувањето со зголемено траење да се плати од 7. 05. 1968 година.

За периодите пред 7 мај 1968 година за работните места кои со оваа одлука се утврдени како работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење не се плаќа додатен придонес.

Член 4

Доказите дека осигуреникот врши работи и задаци од член 2 на оваа одлука се утврдуваат врз основа на документацијата со која располага работната организација.

Член 5

Фактичката положба на работниците распоредени на работните места од член 2 на оваа одлука ќе ја утврди Комисијата формирана согласно член 9 од Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2060
28 јуни 1991 година
Скопје

Претседател,
Олгица Богатиноска, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за сопственост по однос на одржувачка по тужбата на тужителот Велии Афет од село Доброште, Тетово, против тужените Велии Мерхиде и Велии Ваип од с. Доброште, како и против тужените Велии Амди од с. Доброште, а сега во САД со непозната адреса и Велии Бајрам од с. Доброште, а сега во Турција со непозната адреса.

Се повикуваат лицата Велии Амди и Велии Бајрам во рок од 15 дена да се јават пред Општинскиот суд во Тетово или да определат полномошници кои ќе ги застапуваат пред овој суд сè до окончувањето на спорот. Во спротивно, овој суд ќе им постави привремен старател кој ќе ги штити нивните права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 819/91.

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7476/90, на регистарска влошка бр. 2-1987-0-0-0, го запиша во судскиот регистар усогласувањето на задругата под фирма: Градежна изолаторска задруга „Изоградба“, Ц. О., Скопје, ул. „Горче Петров“ бр. 12 — Скопје, со следните податоци:

Задругата е усогласена со Статут усвоен на референдум одржан на 27. XII. 1990 година.

Од задругата истапиле основачите: Касовски Стојко од с. Бразда, Димовски Ѓоргија од с. Сопиште и Ѓурмичиевиќ Драги од с. Кучевиште.

Покрај основачите кои останале во задругата Бојовиќ Арсеније и Каровски Зоран од Скопје, пристапуваат и нови основачи: Бојовиќ Новица, Бојовиќ Рада од Скопје и Пирковиќ Слободан од с. Кучевиште.

Дејност: 050302 — завршни и занаетчиски работи во градежништвото.

Во правниот промет со трети лица задругата истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски спрема трети лица задругата одговара со сите свои средства. За обврските што не можат да се подмират од имотот на задругата одговараат задругарите еднократно до висина на влогот.

Се запишува промената на својството на лицето овластено за застапување Арсеније Бојовиќ, в.д. директор, без ограничување, кој во иднина ќе има својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7476/90. (120)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 304/91, на регистарска влошка бр. 1-8484-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на претпријатието во приватна сопственост и запишувањето на правото за вршење работи во надворешен трговски промет под фирма: Претпријатие за промет и посредување „Партнер СД“ експорт-импорт, Ц. О., Титов Велес, ул. „Благој Ѓорев“ бр. 69, со следните податоци:

Основано со основачкиот акт 01-1/91 од 5. I. 1991 година.

Дејност: 070112 — зеленчук, овошје и преработка; 070114 — разни животни продукти, алкохолни пијалаци и производи за домашни потреби; 070121 — текстил и конфекција; 070122 — обувки, кожа, гума и пластика; 070123 — метални и електротехнички стоки; 070124 огрев и градежен материјал; 070126 — керамика, стакло и порцелан; 070127 — бои, лакови и хемикалии; 070129 — тутун и други прехранбени производи; 07013 — трговија на мало со мешовити стоки; 070140 — трговија на мало со возила и делови; 070212 — зеленчук, овошје и преработка;

070213 — алкохолни пијалаци; 070219 — разни животни продукти и производи за домашна потреба; 070221 — текстил и конфекција; 070222 — сурова кожа, волна и слично; 070223 — метални и електротехнички стоки; 070224 градежен, санитарен и инсталационен материјал; 070225 — хемиски производи, бои и лакови; 070229 — тутун и други непрехранбени производи; 070230 — трговија на возила, делови и прибор; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 110309 — неспомнати услуги во областа на прометот; 070310 — надворешна трговија со прехранбени производи; 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Во правниот промет има неограничени овластувања и целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување во внатрешниот и надворешниот промет е Драган Стојков, директор на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 304/91. (123)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 7038/90, на регистарска влошка бр. 2-1083-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на статусот на Претпријатието на мешовита сопственост за производство, промет и сервисирање, А. Д., ул. „Македонско-косовска бригада“, б.б. Скопје, со следните податоци: Ова претпријатие е настанато со статусни промени на Електро механичка услужна задруга „Техника“, Р. О., Скопје, ул. „Македонско-Косовска бригада“ б.б. со одлука бр. 351 од 24. X. 1990 година.

Дејноста на претпријатието се проширува со: 011721 — производство на составни делови на електронски апарати и уреди; 011729 — производство на неспомнати електронски апарати и уреди; 011749 — производство на останати апарати за домаќинство; 011799 — производство на неспомнати електротехнички производи; 011123 — трговија на мало со метална и електротехничка стока; 070223 — трговија на големо со метална и електротехничка стока; 070250 — трговија на големо со мешовити стоки; 090131 — поправка и одржување на електрични апарати за домаќинството; 090139 — поправка и одржување на машини и останати електротехнички апарати и уреди.

Дејноста во надворешно трговски промет: 070320 — надворешна трговија со непрехранбени производи.

Лице овластено за застапување во надворешно трговски промет е Перо Димитровски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 7038/90. (124)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1702/91, на регистарска влошка бр. 1-167-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на дејноста во внатрешен промет на Енергетско-машинскиот училишен центар „Никола Тесла“, Ц. О., Скопје бул. „Едвард Кардељ“ бр. 24 — Скопје, со следните податоци:

Дејноста се проширува во внатрешен промет со: 11010 — преработка на алуминиум; 11099 — преработка на други обоени метали; 011311 — производство на метален репродукционен материјал; 011320 — производство на метални и градежни конструкции; 011949 — друга преработка на пластични маси; 090123 — изработка на разновидни метални производи; 090129 — други услуги од металопреботувачкото занаетство; 110403 — друго проектирање; 110404 — инженеринг.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1702/91. (125)

СОДРЖИНА

Страна

544. Одлука за помилување на осудени лица 449
545. Уредба за номенклатурата на единствениите називи за групи на работи и задачи од ист вид и условите за нивното вршење во органите на управата — — — — — 449

546. Одлука за висината на придонеси на „Детска недела“ во времето од 7 до 13. X. 1991 година — — — — — 451
547. Одлука за изменување на Одлуката за висината на придонесот што се наплатува во полза на Црвениот крст на Македонија — 451
548. Одлука за одредување на локација за изградба на инвестициониот објект Брана и акумулацијата — „Трстија“ на подрачјето на општина Винаца — — — — — 451
549. Одлука за дополнување на Деловникот за работа на Владата на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 452
550. Одлука за користење на средствата од Постојаната резерва на Република Македонија — — — — — 452
551. Одлука за определување на висината на месечниот надоместок во паушален износ за надворешните членови на Комисијата за уставни прашања и законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија — — — — — 452
552. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Бајрам Шабани“ с. Кондово — Скопје — — — — — 452
553. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане — Скопје — — — — — 452
554. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Економско-трговскиот училишен центар „Кузман Јосифовски-Питу“ — Прилеп — — — — — 453
555. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Х. Антески“ с. Требош — Тетово — — — — — 453
556. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Старскиот дом „Суе Рајдер“ — Битола — — — — — 453
557. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Маршал Тито“ с. Арачиново — Скопје — — — — — 453
558. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Училишниот центар за општествено-техничка и медицинска насока „Мирче Ацев“ — Прилеп — — — — — 453
559. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Вера Јоциќ“ — Скопје — — — — — 454
560. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Симче Насовски“ с. Вратница — Тетово — — — — — 454
561. Одлука за избор на член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Установата за народна култура „Илинденски денови“ — Битола — — — — — 454
562. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Страшо Пинџур“ с. Јосифово — Валандово — — — — — 454
563. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување, воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „Царка Андreeва“ — Кратово — — — — — 454
564. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ООЗТ Стационарни служби при РО Медицински центар — Струмица — — — — — 455
565. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган на Спомен домот на културата „Кочо Рацин“ — Кичево — — — — — 455
566. Одлука за именување член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на основното музичко училиште „Васко Карајанов“ — Гевгелија — — — — — 455
567. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на пионерите „29 Ноември“ — Куманово — — — — — 455
568. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Дане Крапчев“ — Скопје — — — — — 455
569. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјални работи — Неготино — — — — — 456
570. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Центарот за социјални работи — Титов Велес — — — — — 456
571. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УСО „Борис Кидрич“ — Титов Велес — — — — — 456
572. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на УСО „Коле Неделковски“ — Титов Велес — — — — — 456
573. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Домот на културата „Злетовски Рудар“ — Пробиштип — — — — — 456
574. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методи“ — Титов Велес — — — — — 457
575. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување на индивидуален работоводен орган на ОУ „Јета Ере“ с. Слупчане — Куманово — — — — — 457
576. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Влазерими“ — Куманово — — — — — 457
577. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Кочо Рацин“ — Прилеп — — — — — 457
578. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување воспитание и образование на децата од предучилишна возраст „Мајски Цвет“ — Скопје — — — — — 457
579. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Култура“ с. Матејче — Куманово — — — — — 458
580. Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Лирија“ с. Отља — Куманово — — — — — 458
581. Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Климент Охридски“ с. Облешево — Кочани — — — — — 458
582. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Домот на културата „Злетовски Рудар“ — Пробиштип — — — — — 458

583. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на УСО „Борис Кидрич“ — Титов Велес — — — 458
584. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на УСО „Раде Јовчевски-Корчагин“ — Скопје — 459
585. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе на Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ — Прилеп — — — 459
586. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за средно образование „Таки Даскало“ — Битола — — — — — 459
587. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Јета Ере“ с. Слупчане — Куманово — 459
588. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Влазерици“ — Куманово — — — — 459
589. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Домот на пионерите „29 Ноември“ — Куманово — — — — — 460
590. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе во Уметничката галерија „Скопје“ — Скопје — — — — — 460
591. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Центарот за социјални работи во Титов Велес — — — 460
592. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на УСО „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово 460
593. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Медицинскиот центар „Академик проф. д-р Димитар Арсов“ — Крива Паланка — — 460
594. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Собирот на работните луѓе во Домот на културата „Илинден“ — Демир Хисар — — — — 461
595. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на РО за прикажување на филмови „Градски кина“ — Битола — — — — — 461
596. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на РО за згрижување воспитување и образование на деца од предучилишна возраст „Царка Андреева“ — Кратово — — — 461
597. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Страшо Пинџур“ с. Мало Коњарево — Прилеп — — — — — 461
598. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Кирил и Методи“ с. Иловица — Струмица 461
599. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Дане Крапчев“ — Гази Баба — Скопје 462
600. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Страшо Пинџур“ с. Јосифово — Валандово — — — — — 462
601. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование на деца од предучилишна возраст „Пролет“ — Скопје — — — — — 462
602. Одлука за именување претставник на општествената заедница во Собирот на работните луѓе во Уметничката галерија „Скопје“ — Скопје — — — — — 462
603. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на РО за згрижување, воспитание и образование „11 Октомври“ — Скопје — — — — — 462
604. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Работничкиот совет на ООЗТ Медицински служби при Медицинскиот центар „д-р Трифун Пановски“ — Битола — — — — — 463
605. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Заедничкиот работнички совет на РО „Медицински центар“ — Битола — — — — — 463
606. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Браќа Миладиновци“ — Скопје — — — 463
607. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Ибе Паликуќа“ с. Бојане — Скопје — — 463
608. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Крум Тошев“ с. Трубарско — Скопје — 463
609. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Театарскиот совет на Драмскиот театар во Скопје — — — 464
610. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ЦОУ „Јордан К. Цинот“ од с. Долно Количани — Скопје — — — — — 464
611. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на Работничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ — Битола — — — — — 464
612. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Советот на ОУ „Х. Антевски“ с. Требош — Тетово — — 464
613. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на бонитирање на земјиштето и за распоредување на земјиштето во бонитетни класи и поткласи 464
614. Упатство за изменување на Упатството за спроведување на Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства на општините-Републиката и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачката за првото полугодие од 1991 година — — — — — 466
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
- СКОПЈЕ**
97. Одлука за определување најнизок износ на пензија за мај 1991 година — — — 466
98. Одлука за определување најнизок износ на пензија за јуни 1991 година — — — — — 467
99. Одлука за определување на граничниот износ на најниското пензиско примање за мај 1991 година — — — — — 467
100. Одлука за определување на граничниот износ на најниското пензиско примање за јуни 1991 година — — — — — 677
101. Одлука за определување на месечното ниво на пензиите на посебни категории осигуреници за 1990 година — — — — — 668
102. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба во кланиците — — — — — 668
103. Одлука за измени и дополнување на Одлуката за утврдување на работните места на кои стажот на осигурувањето се смета со зголемено траење, степенот на зголемувањето на тие работни места и постапката за утврдување на фактичката положба — во Топилница за олово и цинк — Злетово — — — — — 669